



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 68802-603-1125

Сабота, 1 март 1975

БЕЛГРАД

БРОЈ 11

ГОД. XXXI

Цена на овој број е 2 динара. — Претплата за 1975 година изнесува 420 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта фах 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

141.

Врз основа на член 12 став 1 од Законот за Заедницата на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

**ЗА ПРИВРЕМЕНИТЕ МЕРКИ НЕОПХОДНИ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО УСЛОВИТЕ НА ОПШТИОТ НЕДОСТИГ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Заради обезбедување на функционирањето на југословенскиот електроенергетски систем во условите на општиот недостиг на електрична енергија ќе се преземаат неопходните мерки утврдени со оваа одлука.

2. Заради зголемување на производството на електрична енергија и обезбедување услови за стабилна работа на електроенергетскиот систем, електростопанските организации на здружениот труд здружени во Заедницата на југословенското електростопанство се должни:

1) да заведат и да одржуваат трајна мобилна состојба во сите електроенергетски објекти заради обезбедување на максимална погонска сигурност на производните и преносните постројки;

2) да вложат максимални напори планираните ремонти на производните и преносните постројки да се извршат квалитетно и, по можност, да се скрати времетраењето на ремонтот со воведување на прекувремена работа, за да се обезбеди поголема погонска сигурност и да се оствари производство на електрична енергија над планираното производство;

3) да спроведуваат секојдневно, во рамките на Заедницата на југословенското електростопанство, оптимизација на работата на југословенскиот електроенергетски систем со рационално користење на дотек на вода и акумулации на хидроелектраните, со максимално користење на капацитетите на термоелектраните и, во дадените услови, со остварување на максимално можно производство на електрична енергија.

3. Рударско-енергетско-металуршко-хемискиот комбинат Косово, во соработка со Заедницата на југословенското електростопанство, со Здруженото електростопанско претпријатие Белград и со надлежните органи на Автономна Покраина Косово, ќе преземе ефикасни мерки термоелектраната Косово да се осособи за остварување на планираното производство на електрична енергија.

Рударско-енергетско-металуршко-хемискиот комбинат Косово ќе ангажира потребни стручни кадри за техничко-технолошко и организационо-кадровско оспособување на термоелектраната Косово заради остварување на планираното производство на електрична енергија.

Заради остварување на мерките од ст. 1 и 2 на оваа точка, рударско-енергетско-металуршко-хемискиот комбинат Косово посебно материјално со лични приходи и со други примања ќе ги стимулира

стручните кадри што ги ангажира термоелектраната Косово.

4. Рудниците за јаглен и електростопанските организации на здружениот труд, во соработка со надлежните републички, односно покраински органи, ќе вложат максимални напори за планираниот обем на производство на термоелектраните да обезбедат потребни количини јаглен од соодветен квалитет.

Надлежните републички, односно покраински органи ќе ја испитаат можноста и потребата привремено да се воведат работа во рудниците за јаглен во сабота и недела, продолжена работа, четврта смена и материјално да се поттикнуваат работниците во рудниците за јаглен со подземни копови (даноchnи олесненија, олесненија во поглед плаќањето на придонесите од личниот доход и др.), како и да се донесат соодветни прописи.

5. Електростопанските организации на здружениот труд односно рудниците за јаглен — инвеститори на новите хидроелектрани, термоелектрани и преносната мрежа, односно капацитетите за производство на јаглен за потребите на електростопанството, во соработка со надлежните републички и покраински органи, се должни да преземат ефикасни мерки заради забрзување на обезбедувањето на потребните финансиски средства за довршување на објектите чие пуштање во погон се планира во 1975 и 1976 година, особено ТЕ Косово V — со годишно производство од околу 1.100.000.000, XE Мратиње со годишно производство од околу 870.000.000 и XE Вараждин — со годишно производство од околу 476.000.000 kWh и Основната 380 kV мрежа на Југославија, и се одговорни за изградбата и пуштањето во погон на тие објекти во планираниот рок.

Организациите на здружениот труд — испорачувачи на опрема за термоелектраните, за хидроелектраните и за преносната мрежа се должни договорената опрема за овие електрани и мрежата да ги испорачат во роковите утврдени со договорот.

Електростопанските организации на здружениот труд — инвеститори се должни на Заедницата на југословенското електростопанство редовно да ѝ доставуваат извештаи за состојбата на работите врз изградба на електроенергетските објекти.

6. Електростопанските организации на здружениот труд и надлежните републички, односно покраински органи, покрај спроведувањето на мерките предвидени во Општествениот договор за мерките за зголемување на производството и за штедење и ограничување на потрошувачката на електричната енергија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/73), се должни:

1) да обезбедат максимално производство на електрична енергија од расположивите електроенергетски капацитети;

2) да ги искористат сите расположиви можности за увоз на електрична енергија, од други земји преку Заедницата на југословенското електростопанство, под условите и по цена што со странскиот партнер ќе се постигне и распределбата на таа енергија да ја вршат во рамките на Заедницата, а извоз на електрична енергија за време траењето на мерките утврдени со оваа одлука да вршат само

ако електричната енергија не може да се пласира во Југославија;

3) да ги ангажираат расположивите слободни производни капацитети во индустриските електрани;

4) да спроведуваат штедење и рационализација на потрошувачката на електрична енергија во Југославија (јавно осветление, излоси, реклами, скрачување на ТВ програма, дополнително греење, итн.) и така заштедената електрична енергија да им ја испорачат на дефицитарните подрачја, по цена и под условите од општиот акт за највисоките тарифни ставови за продажба на електричната енергија на мрежата на испорачувачот;

5) да ги ограничат испораките на електрична енергија за директните потрошувачи во Југославија за 10% од договорените количини според коригираниот електроенергетски биланс, и количините добиени со тоа ограничување да им ги испорачат на дефицитарните подрачја по цена и при услови на обесштетување утврдени со договор со директниот потрошувач чија потрошувачка се ограничува.

Ако со мерките од став 1 на оваа точка не се задоволат потребите од електрична енергија во одделни републики, односно автономни покраини за повеќе од 10% во однос на потрошувачката за која со електросенергетскиот биланс на југословенското електростопанство е предвидено дека може да се задоволи, ќе се заведе натамошно ограничување за сите потрошувачи на електрична енергија во цела Југославија, со тоа што ограничувањето во републиката, односно автономната покраина во која електроенергетската ситуација е најкритична да биде за 10% поголема од ограничувањето во другите републики, односно покраини.

Како ограничување на потрошувачката од став 2 на оваа точка се подразбира и потрошувачката што со електроенергетскиот биланс на југословенското електростопанство е утврдена, а не е покриена со сопствено производство, со набавка од други подрачја и со набавка од увоз.

Заедницата на југословенското електростопанство, врз основа на документацијата и анализите на својата диспечерска служба, утврдува дали се стекнале услови за применување на одредбата на став 2 од оваа точка и ги определува додатните меѓусебни испораки на електрична енергија по тој основ.

Ако Заедницата на југословенското електростопанство не донесе одлука во смисла на став 4 од оваа точка, Сојузниот извршен совет, на предлог од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, ќе ги утврди додатните меѓусебни испораки на електрична енергија предвидени во став 2 на оваа точка.

7. Надлежните сојузни органи, во соработка со републичките и покраинските органи, ќе предложат веднаш донесување на одлука за цените на енергетските горива и на електричната енергија во согласност со Резолуцијата за основите на заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1975 година, и ќе ја утврдат политиката и односите на цените во енергетиката, првенствено на јагленот и електричната енергија. Таа политика на цените треба да го поттикнува вложувањето во капацитети за производство на јаглен и електрична енергија и да го намали интересот за натамошно преориентирање на потрошувачите од други видови енергија кон електрична енергија.

8. Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, ќе го следи спроведувањето на мерките предвидени со оваа одлука и ќе преземат други мерки потребни за спроведување на оваа одлука во рамките на своите овластувања, во соработка со Заедницата на југословенското електростопанство.

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија и Заедницата на југословенското електростопанство

редовно ќе го известуваат Сојузниот извршен совет за енергетската ситуација во Југославија и, по потреба, на Сојузниот извршен совет ќе му предлагаат донесување на други потребни мерки.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 139  
26 февруари 1975 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,  
Џемал Биџиќ, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— по повод седумдесетгодишнината на животот, а за долгогодишната револуционерна работа и за исклучителни заслуги во создавањето и изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Чагоровиќ Крста Буро.

Бр. 118  
10 септември 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Унгарија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Elek Tóth — извонреден и ополномоштен амбасадор на Народна Република Унгарија во Социјалистичка Република Југославија.

Бр. 119  
19 септември 1974 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за особени успеси во борбите против непријателот и за заслуги во ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности во текот на Народноослободителната борба, а по повод триесетгодишнината од формирањето

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бокељската народноослободителна ударна бригада.

Бр. 120  
19 септември 1974 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за особени успеси во борбите против непријателот и за заслуги во ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности во текот на Народноослободителната борба, а по повод тресетгодишнината од формирањето

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

2. тенковска бригада на НОВ.

Бр. 121  
23 септември 1974 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод четириесетгодишнината на работата, а за особени заслуги во ширењето на прогресивните идеи и во будењето на класната свест меѓу младите во градот и на село, како и за придонесот во ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Клубот на академичарите на Бања Лука;

— за особени заслуги во ширењето на братството меѓу нашите народи и народности, како и во создавањето и развивањето на политичкото и моралното единство на земјата

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Зоранић Јупе Идриз;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Боревковић Јосипа Иво, Пачић Карла Петар, Павловић Марина Адам, Васунг Јудвика Мирко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Абрамовић Адама Антун, Брестовац Милоша Недељко, Илић Јозе Марко, Можар Стјепања Петар, Перакић Марина Иван, Томичић Драгутина Ђуро, Воркапић Љубомира Јован;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Вашић Јосипа Јосип, Дадић Мате Мирко, Матушко Мије Андрија, Павић Јосипа Иван, Радаковић Николе Миле, Стапар Мирка Душан;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДЕЛ НА ТРУДОТ

Билић Филипа Стјепањ, Бубањ-Влашић Драгутина Јелена, Груић Шиме Мато, Јелушић Мате Иван, Колић Ђуре Владо, Лабањ-Габрић Стјепања Манда, Матић Винка Славко, Миросављевић Бошка Станко, Рајковача Јакова Мато, Тонкић Антуна Стјепањ, Тукура Петра Иван;

— за залагање и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Алић Нумана Мирсад, Даниљук Ивана Рењко, Дравец Петра Милац, Кукор Стјепања Фердо, Павелић Мартина Никола, Шекуљица Ђуре Андрија, Томакић Јосипа Иван;

## Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата, а по повод дваесет и петгодишнината на работата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Охридскиот текстилен комбинат „Отекс“.

Бр. 122  
23 септември 1974 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

## Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Поповски Киро Владо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Блажевски Ангеле, Јордан, Гогова-Нелоска Ристо, Весела, Каневче Васил, Љупчо, Манчевски Климе, Борис, Миткоски Никола, Томо, Серафимовски Димитри, Климе;

— за залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Чалоски Ламбе, Глигор, Чингоски Симон, Глигор, Филева-Христовска Кирил, Зора, Каранфиловски Мате, Лазар, Лазареска Стојмир, Момана, Милеска Вангел, Љуба, Митаноска-Ристоска Владе, Радомирска, Момирова Андон, Нада, Николоска-Милошеска Голаб, Наумка, Пацески Трифун, Никола, Рилков Панде, Климе, Ристески Јордан, Трајан, Сарафилоска Ташко, Благуна, Спироска-Стенкоска Насте, Зора, Стефаноски Јаким, Александар, Танеска-Цолевска Христо, Стефка, Трленоска-Маркоска Наум Симка, Упечев Танас Илија;

## Од СР Србија

— за особени заслуги и успеси во основното образование и воспитување на многубројните млади

генераии за корисни членови на општеството и за придонесот за ширењето на просветата и културата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Основното училиште „Раде Додиќ“ — Милутовац, СО Трстеник;

— за особени заслуги во лекувањето и здравствената заштита на населението како и за значаен придонес за развојот на здравствената служба во Топлица

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Медицинскиот центар — Прокупље;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

## СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Рајтер Коломана Јаша;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Војновиќ Петра, Вељко, Живковиќ Живка Илија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Лучиќ Новака, Блашко, Николиќ-Поповиќ Петра, Олга;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА ЗВЕЗДА

Недељковиќ Хаџи-Пешиќ Пеша, Јелена, Никитовиќ Ђока, Марко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Лилер Луке, Војислав.

Бр. 123  
24 септември 1974 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СОДРЖИНА:

Страна

141. Одлука за привремените мерки неопходни за функционирањето на електроенергетскиот систем во условите на општиот недостаток на електрична енергија во Југославија	— — — — —	265
Одликувања	— — — — —	266